

Прспект

Генерали БРИК

ВОВЕД

Овој Проспект (во натамошниот текст: Проспект) претставува јавен повик за купување на удели во отворениот инвестициски фонд Генерали БРИК (во натамошниот текст: Фонд).

Податоците кои се содржани во Проспектот, заедно со одредбите од Статутот на Фондот (во натамошниот текст: Статут), со којшто се уредуваат правните односи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје (во натамошниот текст: Друштво за управување) со сопствениците на удели во Фондот (во натамошниот текст: Вложувачи или Сопственици на удели), создаваат правна целина која ги содржи сите потребни информации, врз основа на кои потенцијалните вложувачи можат да донесат разумна одлука за вложување во Фондот.

Пред донесувањето на одлука за вложување, секој потенцијален инвеститор е должен внимателно да ги прочита одредбите од Проспектот и Статутот, со цел да дознае за каков вид на вложување станува збор, како и за ризиците поврзани со вложувањето во Фондот.

Содржина

I ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД	5
Поглавје 1	5
Општи податоци за отворениот фонд	5
Поглавје 2	6
Детали за основните карактеристики на уделите на фондот.....	6
2.1. Природата на правата кои произлегуваат од уделите на Фондот:	6
2.2. Права кои произлегуваат од уделите:	6
2.3. Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на фондот:	7
Со уделите на Фондот не се тргува на организиран пазар. Продажбата и откупот на удели го врши исклучиво Друштвото за управување.	8
2.5. Износ на вложување, постапка и услови за издавање и откуп на удели	8
2.5.1. Постапка и услови за издавање на удели	8
2.5.2. Постапка и место за исплата на уделите при нивен откуп	10
2.5.4. Околности под кои може да дојде до прекин на издавање или откуп на удели.....	11
2.6. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката на фондот од страна на имателите на удели	12
2.7. Принципи на вложување на средствата и видови финансиски инструменти	12
2.7.1. Принципи на вложување на средствата	12
2.7.2. Видови финансиски инструменти.....	12
Поглавје 3	12
Опис на елементи поврзани со вложувањата на фондот.....	12
А) Инвестициски цели и инвестициска политика	12
Поглавје 4	13
Профил на инвестициски ризици и успешност	13
4.1 Видови инвестициски ризици.....	13
4.2. Ризици поврзани со работењето на Друштвото за управување	15
4.3. Изјава за решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија за давање одобрение за организирање на Фондот	16
4.4. Изјава за вложување на повеќе од 35% од имотот на Фондот	16
4.5. Вложувања во деривативни финансиски инструменти.....	16
4.6. Посебни техники на управување со средства	16
4.7. Изјава за дозволени вложувања на имотот на Фондот	16
4.8. Реплицирање на пазарен индекс	16
4.9. Волатилност на нето вредноста на имотот на Фондот	16
4.10. Начин и време на пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот.....	17
4.11. Време, начин и зачестеност на пресметка на цените за продажба на новите удели или откуп на постојните, како и начин на објава на тие цени	17
Поглавје 5	18
Историски податоци за принос на Фондот	18
Поглавје 6	18
Начин на пресметување на износот на надоместоците и трошоците на товар на имотот на Фондот и инвеститорот	18
6.1. Надоместоци и трошоци на товар на имотот на фондот	18
6.1.1. Надоместок за управување со Фондот	19
6.1.2. Надоместок на Депозитарната банка.....	19
6.1.3. Трошоци за месечен надомест на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	19
6.1.4. Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот	19
6.1.5. Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето	19
6.2. Надоместоци и трошоци кои се наплатуваат од инвеститорот.....	19
6.2.1. Трошоци за издавање на удели – влезен надоместок	20
6.2.2. Намалување или ослободување од трошокот за влезен надоместок	20
При целосен или делумен откуп на удели кои се стекнати преку еднакратна уплата во времетраење на организиран промотивен период и се откупуваат во период пократок од 365 дена од денот на нивното купување, стапката на излезниот надоместок е еднаква на пропишаната стапка на влезен надоместок, согласно табелата од точката 6.2.1 од овој Проспект за ослободување од наплата на влезен надоместок поради организирањето на промотивен период и истиот ќе се пресметува на износот кој се повлекува. Друштвото за управување врз основа на посебни одлуки, донесени од страна на извршните директори може да донесе одлука за ослободување од трошоци за откуп и исплата на удели, стекнати во промотивен период.	21
6.2.4. Трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели.....	21
6.2.5. Други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот	21
6.2.6. Постапка за стимулирање на деловниот однос	21
Поглавје 7	22

Целен пазар и структура на вложување на Фондот.....	22
Поглавје 8	25
Целна група на инвеститори за кои е наменето вложувањето во овој отворен инвестициски фонд согласно нивните мотиви за вложување и инвестицискиот хоризонт, нивното познавање на пазарот на капитал, како и толеранцијата на ризикот од вложувањето во фондот.....	25
Поглавје 9	25
Времетраење на фискална година.....	25
Поглавје 10	25
Датум на издавање на проспект	25
II ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ	25
1 Назив, седиште и матичен број на друштвото, датум на основање на друштвото, број и датум на одобрението за основање на друштвото издадено од Комисијата за хартии од вредност и на неговиот упис во Централен Регистар	25
2. Табела со сите податоци за фондовите за ден на пресметка 17.05.2023 година	26
3. Членови на Одборот на директори на Друштвото за управување	26
Сашо Шмигик дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Работното искуство го започнува како бизнис аналитичар во A.T.Kearney GmbH. Својата кариера ја продолжува како финансиски аналитичар во Групацијата КД, се до март 2008 година, кога започнува нова позиција – портфолио менаџер во КД Фондови. Во 2010 година се здобива со титулата овластен финансиски аналитичар (CFA). Од 2010 година ја извршуваше функцијата неизвршен директор во KD Investments ROMANIA. Во февруари 2013 година станува Раководител на секторот за истражување во KD Funds (Generali Investments LLC). Од август 2021 година континуирано ја извршува функцијата Раководител на управување со средства.	27
4. Почетен капитал и акционери кои имаат квалификувано учество во Друштвото за управување.....	27
5. Назив, седиште и матичен број, датум на основање и негов упис во Централен Регистар за секое друштво кое делува како советник на ОИФ-от, како и името на претседателот на органот на управување или другите одговорни лица во тие друштва	27
6. Значајни одредби од договорот со депозитарната банка.....	27
7. Важни активности на Друштвото за управување	28
8. Листа на лица со кои друштвото за управување има склучено договор за пренесување на активностите.....	28
9. Место за можен увид во општите акти на Друштвото за управување	29
III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА	29
Изјава на Депозитарната банка.....	30
IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ	31
1. Изјава на лицата одговорни за издавањето на Проспектот.....	31
2. Лица за контакт во Друштвото за управување	31

Врз основа на член 53 од Законот за инвестициски фондови (Сл. весник на Република Македонија бр. 12/09, со сите последователни измени и дополнувања), Правилникот за формата и содржината на проспекто на отворен и затворен инвестициски фонд (Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 203/2021 и 15/2023) и член 53, став 1, точка 2 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, Одборот на директори на Генерали Инвестментс АД Скопје на ден 17.05.2023 година донесоа пречистен текст на Проспектот на Генерали БРИК отворениот инвестициски фонд.

I ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

Поглавје 1

Општи податоци за отворениот фонд

- 1.1. **Називот на фондот:** Отворен инвестициски фонд Генерали БРИК
Скратен назив на фондот Генерали БРИК о.ф.
Меѓународен назив на фондот Generali BRIC
- 1.2. **Вид/Тип на Фонд:** Фондот е основан како отворен инвестициски фонд кој се категоризира во групата акциски (основна категорија) и регион–Глобал-Пазари во развој (поткатегорија).
- 1.3. **Идентификациски број на фондот:** 9110000000062
- 1.4. **Датум на организирање и број на решението за давање одобрение за организирање на отворениот Фонд од Комисијата за хартии од вредност:** 07-2491/7 од 25.09.2008 година
- 1.5. **Време на постоење на инвестицискиот фонд:** Фондот е организиран на неопределено време;
- 1.6. **Место каде што може да се добие примерок од Проспектот, Статутот и клучните информации за инвеститорите на отворениот инвестициски фонд или дополнителни информации за фондот, како и полугодишни и ревидирани годишни извештаи:** Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, булевар Партизански одреди 14А/1-2, Скопје-Центар (во попнатамошниот текст “Друштво за управување”) или на веб страната на Друштвото за управување www.general-investments.mk
- 1.7. **Законска рамка за работење на инвестицискиот Фонд и регулаторен режим на кој подлежи:** Закон за инвестициски фондови (во натамошниот текст: ЗИФ) и сите подзаконски акти донесени врз основа на овој закон;
- 1.8. **Даночни права и обврски на инвеститорите и инвестицискиот фонд:** Имотот на фондот ќе ги има сите даночни обврски согласно применливите даночни закони во Република Северна Македонија. Фондот нема својство на правно лице и со оглед на тоа не претставува даночен обврзник согласно применливата регулатива и не се плаќа данок на добивката која што фондот ја остварува. Доходот на вложувачот од продажбата на удели од фондот, подлежи на оданочување, согласно Законот за данокот на личен доход и Закон за данок на добивка, за капиталната добивка од продажбата, која е резултат на разликата помеѓу продажната и куповната цена на уделите намалена за сите трошоци и надоместоци. Даночната регулатива е променлива категорија и затоа вложувачите во удели во фондот се советуваат да ангажираат даночни советници за потенцијалните даночни последици кои што може да произлезат за нив од вложувањето во фондот и понатамошното располагање со удели, а кои последици би произлегле од целата и даночната регулатива.
- 1.9. **Политика на Фондот за распределба на добивката:** Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се каматни приходи, приходи од дивиденди, капитални добивки и позитивни курсни разлики, нема да се исплатуваат кон поединечните вложувачи, туку автоматски ќе се реинвестираат, со цел зголемување на цената на уделот на Фондот. Сопствениците на уделите се изјаснуваат за согласност за реинвестирање на добивката со потпишување на Договор за вложување – Пристапница.
- 1.10. **Податоци за начинот на исплата на пресметка на учество во добивката:** Добивката на Фондот се објавува во ревидирани годишни извештаи и целосно им припаѓа на инвеститорите на Фондот. Целокупната добивка се реинвестира. Добивката на Фондот е сразмерна на нивното учество во имотот на Фондот, а инвеститорите ја реализираат добивката на тој начин што делумно или во целот ги откупуваат своите удели во Фондот, во согласност со одредбите од Проспектот. Правото на учество во добивката претставува разлика помеѓу продажната цена на уделите и набавната (куповната) цена.

- 1.11. **Фирма и седиште на овластениот ревизор:** Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДОО Скопје со адреса на булевар Партизански Одреди, број 63/2-5, 1000 Скопје. (во натамошниот текст: овластен ревизор).

Поглавје 2

Детали за основните карактеристики на уделите на фондот

2.1. Природата на правата кои произлегуваат од уделите на Фондот:

Правата од уделите во Фондот се стекнуваат со запишување во Регистарот на удели во Фондот што го води Друштвото за управување. Друштвото за управување е должно да води регистар на удели во Фондот. Уписот на податоците во Регистарот на удели се врши веднаш по извршената уплата и утврдувањето на нето вредноста на имотот на Фондот по удел и на бројот на удели што му припаѓа на инвеститорот во чие име и за чија сметка е извршена уплатата. Сопствениците на удели имаат еднакви права во Фондот. Уделите во Фондот не можат слободно да се пренесуваат, освен по основ на наследство или договор за подарок. Таквиот пренос има правно дејство по запишување на преносот во Регистарот на удели во Фондот од страна на Друштвото за управување.

2.2. Права кои прилегуваат од уделите:

Согласно ЗИФ, на сопствениците на удели во Фондот им се гарантирани следните права:

А. Право на информираност;

Со цел правилно, точно и навремено информирање на сопствениците на удели во Фондот, Друштвото за управување е должно:

- Друштвото за управување е должно во рок од седум календарски дена од денот на добивање на одобрението за измени и дополнувања на Проспектот на инвестицискиот фонд од Комисијата да го објави Проспектот на веб-страницата на Друштвото за управување. Друштвото за управување е должно, на барање на инвеститорот, бесплатно да му го достави Проспектот во хартиена форма или на друг траен медиум;
- Друштвото за управување е должно еднаш годишно да ја ажурира содржината на проспектот на инвестицискиот фонд со кој управува и истата да ја достави до Комисијата и да ја објави на својата веб-страница најдоцна до 31 мај секоја година;
- Утврдената цена на уделите во отворениот фонд се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на уделите во отворениот фонд, а најмалку два пати месечно. Објавувањето се врши на веб страницата на Друштвото за управување, наведена во проспектот на инвестицискиот фонд;
- На барање на вложувачите во Фондот, да им достави полугодишни и ревидирани годишни извештаи;
- Да го пријави на КХВ и да го објави во најмалку два дневни весника во Република Северна Македонија евентуалниот прекин на продажбата и откупот на удели. Прекин на продажбата и откупот на удели, Друштвото за управување може да изврши по добивање на согласност од КХВ, а за истиот писмено ги известува сопствениците на удели;
- Да го објави во најмалку два дневни весника во Република Северна Македонија известувањето за продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот;
- Да обезбеди сите огласни и рекламни содржини, објави и соопштенија кон сопствениците на удели, да бидат јасни, точни и да не наведуваат на погрешни заклучоци.

За сите прашања во врска со работењето на Друштвото за управување и Фондот, сопствениците на удели може да се информираат на следните начини:

- *Во деловните простории на Друштвото за управување;*
- *На официјалната веб-страница;*
- *Преку On-line известување;*
- *Преку писмено известување;*
- *Со телефонски повик;*
- *Од реклами за работењето.*

Деловни простории на Друштвото за управување

Сите информации поврзани со работењето на Друштвото за управување и Фондот, инвестициската политика, информациите објавени во медиумите и сл., може да се добијат во деловните простории на Друштвото за управување на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје-Центар, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

Официјална веб-страница

Информациите поврзани со работењето на Друштвото за управување и Фондот се достапни и на официјалната веб-страница на Друштвото за управување: www.general-investments.mk

On-line известување

Сопствениците на удели можат да ги поставуваат своите прашања и да добијат одговор преку електронска пошта. Електронската пошта на Друштвото за управување е info@general-investments.mk. Доколку поставените прашања се однесуваат на давање податоци кои се лични за сопственикот на удели, електронската адреса мора да биде регистрирана во Друштвото за управување како адреса за кореспонденција.

Писмено известување

На барање на сопствениците на удели им се доставуваат полугодишни и ревидирани годишни финансиски извештаи. На сопствениците на удели Друштвото за управување најмалку еднаш годишно им доставува извештај за состојбата и за тргувањето со уделите во Фондот кои се во нивна сопственост. Покрај редовното известување, на барање на сопствениците на удели или на нивни овластен застапник, Друштвото за управување е должно да им достави извештај за состојбата и за тргувањето со уделите во Фондот кои се во нивна сопственост. Сите писмени известувања се доставуваат на сопственикот на удели на начинот на информирање кој самиот го одбрал, односно на адресата за кореспонденција или на електронската адреса.

Телефонски повик

Детални информации за работењето може да се добијат на телефонскиот број 02 60 90 300 секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.

Реклама на работењето на Друштвото за управување и Фондот

Друштвото за управување може да објавува реклами за работењето и начините на стекнување на удели во Фондот во средствата за јавно информирање, преку инфо материјали и на друг начин. При рекламирањето на различните типови уплати со цел купување на удели (еднократни, програмирани) Друштвото за управување може да користи различни комерцијални називи за истите, во зависност од промотивната цел на рекламата (вложување за школување на малолетно дете, за купување на недвижност, за обезбедување на финансиски независна иднина и сл.) или доколку вложувањето е комбинирано со друг финансиски продукт, како банкарски, осигурителен и слично. Друштвото за управување е должно до КХВ да ја достави содржината на рекламата пред истата да биде објавена. Содржината на рекламата односно рекламниот материјал не смее да отстапува од содржината на Статутот и Проспектот на Фондот. Друштвото за управување е одговорно за потполноста и точноста на информациите што ќе се објават за рекламна промоција на Фондот.

Измени и дополнувања на Статутот и Проспектот на Фондот

Доколку Друштвото за управување има намера да направи значајни промени во содржината на Проспектот, пред да ги направи промените е должно да поднесе барање и да добие одобрение од КХВ за изменување и/или дополнување на Проспектот. Првиот работен ден по добивање на одобрението треба да ги објави на својата веб-страница настанатите значајни промени во Проспектот, а во рок од седум календарски дена од добивање на одобрението од да ги извести сите сопственици на удел на начинот на информирање кој самите го одбрале. Во рок од 40 календарски дена од објавата, сопствениците на удели во фондот имаат право да побараат откуп на нивните удели без наплата на излезен надоместок.

Б. Право на дел од добивката на Фондот

Остварената добивка од работењето на Фондот автоматски се реинвестира во Фондот, со цел зголемување на вредноста на уделот во Фондот. Сопствениците на удели, правото на дел од добивката на Фондот можат да го остварат преку поднесување на Барање за делумен или целосен откуп на уделите во нивна сопственост од страна на Друштвото за управување.

В. Право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели

Друштвото за управување е должно да изврши откуп на уделите според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на барањето за откуп на удели. Средствата од откупот на уделите се испраќаат на сметка на сопственикот на откупените удели во рок од седум календарски дена од приемот на барањето за откуп.

Г. Право на исплата на дел од ликвидациона маса на Фондот.

2.3. Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на фондот:

Ликвидацијата на Фондот се спроведува доколку:

- Друштвото за управување по донесена одлука за престанок на вршење на работите на управување со инвестициски фондови во претходна постапка на доброволен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворените фондови на друго друштво за управување;
- депозитарната банка престане да ја врши функцијата на депозитарна банка или Комисијата ја одземе издадена согласност на депозитарната банка, а Друштвото за управување во предвидениот рок согласно со одредбите од законот не склучи договор со друга депозитарна банка;
- Комисијата му ја одземе дозволата за работа на Друштвото за управување или над него е покрената постапка за стечај или ликвидација, а доколку во постапка на присилен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворениот фонд на ново друштво за управување согласно со одредбите од законот и
- депозитарната банка не може да спроведе присилен пренос на управувањето со инвестицискиот фонд согласно со членот кој ја пропишува ликвидацијата на инвестицискиот фонд во случаи кога не е можен присилен пренос на управувањето.

По настапување на причините за ликвидација погоренаведени, Друштвото за управување, односно ликвидаторот веднаш донесува одлука за ликвидација на отворените фондови.

Ликвидацијата на отворениот фонд ја спроведува Друштвото за управување, освен во случаите кога Друштвото за управување е во стечај или Комисијата привремено или трајно му ја одзела дозволата за работа. Доколку се покрене ликвидација на Фондот во случаите кога Друштвото за управување е во стечај или Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија привремено или трајно му ја одзела дозволата за работа, ликвидацијата ја спроведува Депозитарната банка. Доколку Депозитарната банка на Фондот е под стечај или Народна Банка на Република Северна Македонија привремено или трајно и ја одземала дозволата на работа, ликвидацијата ја спроведува ликвидатор на Фондот именуван од страна на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Во постапката за спроведување на ликвидацијата на Фондот, целиот имот на Фондот се продава, а обврските на Фондот достасани до денот на донесување на одлуката за ликвидација се намируваат. Преостанатата нето вредност на имотот на Фондот се распределува на сопствениците на удели сразмерно на нивните удели во Фондот.

2.4 Назив на организирианиот пазар или друго место за тргување на кое се котирали или примени на тргување уделите

Со уделите на Фондот не се тргува на организиран пазар. Продажбата и откупот на удели го врши исклучиво Друштвото за управување.

2.5 . Износ на вложување, постапка и услови за издавање и откуп на удели

2.5.1. Постапка и услови за издавање на удели

Секое физичко или правно лице може да пристапи кон Фондот и да извршува трансакции со удели со пополнување на Договорот за вложување таканаречена Пристапница. Пристапницата се пополнува на посебен формулар, изготвен од Друштвото за управување, во кој се содржани идентификациски и контакт податоци за вложувачот, писмена изјава со која тој изјавува дека е запознат со правилата на работење на Фондот, односно со Статутот и Проспектот и дека истите во целост ги разбира и прифаќа. Формуларите можат да се подигнат и пополнат секој работен ден во деловните простории на Друштвото за управување, како и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа или на интернет страната на Друштвото.

Овластени лица за продажба на удели се вработените лица во Друштвото за управување и договорно ангажираните лица – инвестициски агенти од страна на Друштвото за управување, како и овластена банка согласно Законот за банки, или брокерска куќа со дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност. Секое физичко лице кое има намера да врши работи на инвестициски агент е должно да поднесе барање до КХВ за добивање дозвола за работење. Покрај овластените лица, продажбата на удели можат да ја вршат правни лица кои имаат склучено договор за посредување со Друштвото за управување (во натамошниот текст: Продажни партнери) кои се објавуваат тековно на официјалната веб-страница.

Продажните трансакции се реализираат врз основа на уредно поднесено барање за купување на удели (во натамошниот текст: Барање за купување). При поднесување на Пристапница и Барање за купување, физичкото лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош). При поднесување на Пристапница и Барање за купување правното лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган, тековна состојба на вистински сопственици и важечки документ за лична идентификација на овластеното/ите лице/а од регистрациониот

документ и вистинските сопственици согласно важечките прописи во Република Северна Македонија. Ако при поднесувањето на Пристапница и Барање за купување, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Пристапницата и Барањето за купување треба да приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изрично овластување за пристапување во Фондот, односно продажба и/или откуп на удели.

Во определени специфични случаи (малолетно лице или лице на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност), Пристапница и Барање за купување на удели поднесува законскиот застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност. Доколку малолетното лице е во заедница со двајца родители, Барањето за откуп на удели го потпишуваат двајцата родители, во спротивно го потпишува законскиот застапник (родител, старател, посвоител). Во овој случај средствата од Фондот се исплаќаат на сметката на инвеститорот (малолетното лице).

Во постапката за идентификација физичко/правно лице, ополномоштувачот или вистинскиот сопственик, Друштвото за управување ќе ги применува одредбите од својата Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

Дополнително е потребно од страна на инвеститорот (физичко лице, правно лице, законски застапник) да биде пополнета Апликација за регистрирање/ажурирање на клиент (физичко или правно лице), Изјава за согласност од инвеститорот – за потребите на FATCA (физичко или правно лице), Изјава за потекло на имот поткрепена со доказ и Известување за приватност. Во случај на промена на некој од податоците кои се наведени во Пристапницата и Апликацијата за регистрирање/ажурирање на клиент, инвеститорот се легитимира со важечки документ за лична идентификација и потоа е должен да поднесе нова Апликација за регистрирање/ажурирање на клиент и Изјава за согласност од инвеститорот – за потребите на FATCA (физичко или правно лице), со цел ажурирање на податоците.

Купувањето на удели се врши исклучиво со уплата на парични средства, со што купувачот на удели заснова договорен однос со Друштвото за управување кое се обврзува дека со уплатените парични средства ќе управува како со дел од заедничкиот имот во согласност со условите назначени во овој Проспект. Под уплата се подразбира реален прилив на парични средства на сметките на Фондот, отворени во депозитарната банка. Уплатата на средства, заради купување на удели во Фондот, може да се изврши со повикување на бројот на Барање за купување.

Доколку инвеститорите ги уплатат паричните средства за купување на удели во текот на денот (Т) до 24:00 часот, истите купуваат удели според цената што одговара на вредноста на уделот на денот на купување. За уплатата извршена по 24:00 часот, уделите се купуваат според цената што одговара на вредноста на уделот наредниот ден (Т+1). Продажбата на уделите во Фондот се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на барањата за купување не е одредена. Барањата за купување на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Друштвото за управување е должно по реализацијата на барањата за продажба на удели, на вложувачот да му достави известување за извршеното барање во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по извршената уплата во отворениот инвестициски фонд.

Личните податоци кои се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со ЗИФ, Статутот и Проспектот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци. Друштвото за управување води Регистар на издадени удели од Фондот.

Еднократни уплати за купување на удели

Еднократна уплата за купување на удели претставува секоја уплата на сметка на Фондот, извршена без претходно дефинирана динамика. Секој пат кога инвеститорот купува удели преку еднократна уплата, до Друштвото за управување поднесува Барање за купување, во кое го посочува износот која ќе биде уплатен со цел купување на удели. Во отворениот инвестициски фонд нема утврден минимален паричен износ за купување на удели преку еднократна уплата.

Програмирана уплата за купување на удели

Програмирана уплата за купување на удели претставува секоја уплата на сметка на Фондот, извршена на основа на склучен програмиран план. Програмираниот план претставува специјално креиран систем за постепено вложување. Барање за купување кај програмираниот план се поднесува само еднаш, односно при првата уплата на средства за активирање на планот. Минималниот паричен износ за купување на удели преку програмирана уплата изнесува 500 денари. Друштвото за управување нуди програмиран план кои овозможува различни поволности. Основен параметар при креирање на Програмиран план е одредување на вкупниот износ на парични

средства кои постепено ќе бидат вложени во Фондот. Договорениот износ претставува основица за пресметка на влезниот надоместок за издавање на удели. Стапките на влезниот надоместок се пропишани подолу во овој Проспект.

Програмираниот план може да биде склучен на еден од следниве фиксни износи: 126.000 денари, 156.000 денари, 246.000 денари, 306.000 денари и 606.000 денари. Доколку инвеститорот сака да склучи програмиран план за износ поголем од веќе дефинираните погоре, износот на програмираниот план може да биде поголем за фиксен износ од 100.000 денари без одредување на горна граница, со тоа што процентот на влезната провизија се додава на фиксниот износ на програмираниот план.

Услов за активирање на Програмираниот план е уплата на почетниот влог, кој се состои од износот на пресметаниот влезен надоместок, зголемен најмалку за минималниот паричен износ за купување на удели преку програмирана уплата. Останатите уплати по планот се вршат на износ и со динамика по сопствена желба на вложувачот, а планот се завршува со уплаќањето на вкупно договорениот износ.

Програмираниот план се анулира, доколку вложувачот поднесе барање за откуп на стекнатите удели, пред исполнувањето на обврската за уплата на вкупно договорениот износ.

Предностите кои ги нуди овој тип на постепено вложување се следните:

- Планот е временски неограничен;
- Ниска минимална уплата;
- Слобода при одредувањето на износот и динамиката на поединечните уплати;
- Можност за реализација на уплатите преку траен налог или електронско банкарство;
- Не се наплатува излезен надоместок при откупот на уделите.

2.5.2. Постапка и место за исплата на уделите при нивен откуп

Секој сопственик на удели од Фондот има право да бара откуп на одреден број или сите удели кои ги поседува и на тој начин да истапи од Фондот. Сопствениците на удели можат во секое време да поднесат Барање за откуп на удели (во натамошниот текст: Барање за откуп). Барање за откуп се пополнува на посебен формулар изготвен од Друштвото за управување, а истиот може да се добие во деловните простории на Друштвото за управување, како и преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа или да се преземе од официјалната интернет страница. При пополнувањето на Барањето на откуп, задолжително се наведува начинот на кој биле стекнати уделите кои се откупуваат (преку еднократна уплата, преку програмиран план). Пополнетите и заверени барања за откуп можат да се поднесат директно во деловните простории на Друштвото за управување и неговите продажни партнери. При поднесување на Барање за откуп, инвеститорот задолжително се легитимира со соодветен документ. Физичко лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежен орган. Доколку станува збор за правно лице, легитимирањето се врши со поднесување на веродостоен документ согласно законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата, тековна состојба на вистински сопственици или друг документ од надлежен орган и важечки документ за лична идентификација на овластеното/ите лице/а од регистрациониот документ. При поднесување на Барање за откуп, потребно е да бидат во целост ажурирани податоците на инвеститорот. Процесирањето на Барањето за откуп се врши само по целосно пополнета и доставена документација од страна на инвеститорот.

Во случај на откуп на уделите, кога се работи за малолетно дете, исплатата на средствата ќе биде извршена на трансакциска сметка на малолетното лице (инвеститор) по потпишувањето на Барањето за откуп од двајцата родители или законскиот застапник/старател. Малолетното лице по стекнување полнолетство, се стекнува со право самостојно да располага со средствата во Фондот, само по неговата целосна идентификација извршена од страна на Друштвото за управување.

Откупот на уделите се врши според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по приемот на Барање за откуп на удели. Доколку Барањето за откуп е пристигнато по 14:00 часот на тековниот ден, истото ќе се смета дека е примено наредниот ден. Откупот на уделите во Фондот се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на барањата за откуп не е одредена. Барањата за откуп на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден. Друштвото за управување е должно по реализацијата на барањата за откуп на удели, на вложувачот да му достави известување за извршеното барање во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по извршениот откуп во отворениот инвестициски фонд. Средствата од откупот на удели се исплатуваат исклучиво на сметката на сопственикот на удели. Сопственикот на уделите е одговорен за потполноста и точноста на

транзакциската сметка, наведена во Барањето за откуп и е должен да достави доказ дека истата е отворена на негово име.

Друштвото за управување е должно да изврши исплата на средствата за откупените удели од Фондот најдоцна 7 (седум) календарски дена по приемот на Барањето за откуп.

Друштвото за управување води Регистар на откупени удели од Фондот.

2.5.3. Постапка, услови и начин на пренос на уделите во друг фонд

Пренос на уделите во друг фонд претставува постапка при која паралелно се врши откуп на поседуваните удели во Фондот и издавање на удели во еден од другите отворени фондови со кои управува Друштвото за управување (во натамошниот текст: Друг фонд под управување). Уделите во другиот фонд под управување се стекнуваат во противвредност на откупените удели во Фондот, со директен пренос на средствата од откупот на сметката на избраниот фонд. Сопствениците на удели можат да побараат пренос на уделите во противвредност на сите или на одреден број на поседувани удели во Фондот. Преносот се извршува врз основа на уредно поднесено барање за пренос на удели (во натамошниот текст: Барање за пренос), во кое ќе биде јасно наведено дека средствата од откупот треба да се пренесат на сметката на другиот фонд под управување, наместо да се исплатат на транзакциската сметка на сопственикот на уделите. Откупот на уделите во Фондот се врши според цената што одговара на вредноста на уделот, утврдена првиот нареден ден на процена по приемот на Барањето за пренос, додека уделите во другиот фонд под управување се стекнуваат според цената на уделот, утврдена за денот на кој на неговата сметка се регистрирани средствата од преносот. Барањата за пренос на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Во постапката за издавање на удели во другиот фонд под управување ќе се применуваат правилата и условите кои се пропишани со Проспектот на тој фонд. Постапката за пренос на уделите не смее да трае подолго, ниту финансиски дополнително да го оптовари инвеститорот, во однос на редовната постапка за откуп на уделите во Фондот и последователно купување на удели во другиот фонд под управување.

2.5.4. Околности под кои може да дојде до прекин на издавање или откуп на удели

Заради заштита на интересите на постоечките и потенцијалните сопственици на удели во Фондот како и заради неможност да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот од страна на Друштвото за управување и депозитарната банка, прекин и продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот може да покрене:

- Друштвото за управување и
- Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Прекин на продажбата и откупот на удели во Фондот може да настане и кога во рок од еден ден се достават барања за откуп на удели од Фондот во износ поголем од 10 % од вредноста на имотот на Фондот, а Фондот во законски пропишаниот рок не е во можност да ги реализира барањата. Друштвото за управување веднаш, не подоцна од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот. Истовремено, Друштвото за управување објавува известување за прекин на продажба и откуп на удели на Фондот согласно ЗИФ и на неговата официјална интернет-страница, по добивањето на согласност од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија веднаш по доставувањето на пријава со барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на Фондот, врши објавување на информација на нејзината официјална интернет-страница.

Прекин на издавање и откуп на удели, Друштвото за управување може да го изврши по добивање на согласност од страна на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија и за истиот писмено ќе ги извести сопствениците на удели и ќе го објави во најмалку два дневни весника во Република Северна Македонија. Привремен прекин на издавање и откуп на удели може да настане и доколку Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија се стекне со сознанија или има оправдани причини за сомнеж дека на сопствениците на удели им се нанесува штета поради неточна пресметка на цените на уделите во Фондот.

Прекиниот на издавање и откуп ќе заврши откако Друштвото за управување и Депозитарната банка ќе оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот на портфолиото на Фондот, а најдоцна во рок од 28 дена од почетокот на прекиниот, освен ако Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на издавањето и откупот на удели во Фондот ќе се објави во најмалку два дневни весници во Република Северна Македонија. За времето додека трае прекиниот на издавање и откуп

на удели, Друштвото за управување ќе продолжи со прием на барања за купување или откуп на удели, кои ќе се реализираат по завршувањето на прекиот или продажбата на уделите. Додека трае прекиот на сите налогодавачи ќе им се стави на знаење дека барањата за купување и откуп на удели нема да бидат извршени во роковите предвидени со овој Проспект.

2.6. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката на фондот од страна на имателите на удели

Приходите на Фондот се пресметуваат согласно со законските и подзаконските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување, а во зависност од класификацијата на финансиските инструменти во одредени портфолија (кои се чуваат до доспевање, расположливи за продажба, расположливи за тргување). Приходите кои ги остварува Фондот се користат за исплата на обврските на Фондот, предвидени со Законот и со овој Проспект, како и за реинвестирање според целите и политиката на Фондот.

2.7. Принципи на вложување на средствата и видови финансиски инструменти

2.7.1. Принципи на вложување на средствата

Со цел остварување на поставените цели и политика, при инвестирањето на средствата на Фондот, Друштвото за управување ќе ги почитува следните принципи:

- профитабилност
- ликвидност
- диверзификација на ризикот при вложувањата на средствата на Фондот
- транспарентност
- заштита на интересите на инвеститорите
- доверливост и тајност на податоците
- непристрасност и неутралност
- совесност, професионалност и постапување со внимание на добар стопанственик.

2.7.2. Видови финансиски инструменти

Друштвото за управување имотот на фондот претежно ќе го вложува во сопственички хартии од вредност и депозити во овластени банки. Во зависност од пазарните услови и можност да се оствари зголемување на вредноста на имотот дел од имотот може да биде вложен и во должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициски фондови.

Поглавје 3

Опис на елементи поврзани со вложувањата на фондот

А) Инвестициски цели и инвестициска политика

Вложувањата на средствата на Фондот се во согласност со одредбите (член 66 и 67) од Законот за инвестициски фондови и подзаконската регулатива донесени од страна на КХВ, кои се релевантни за планираната структура на портфолиото на Фондот

Инвестициска цел

Инвестициската цел на Фондот е зголемување на вредноста на имотот (пораст на капиталот), односно пораст на цената на уделот, гледано на долг рок. Инвестициската цел ќе се следи со активно управување на вложувањата во сопственички хартии од вредност на издавачи од Бразил, Русија, Индија, Кина и останати држави во развој.

Инвестициска политика

Инвестициската политика на Фондот се базира на долгогодишното искуство на групацијата Generali во извршувањето на работи на управување со средства – asset management activities. Согласно поставената инвестициска цел, портфолиото на Фондот може да биде составено од следните категории на средства, односно видови на финансиски инструменти:

КАТЕГОРИЈА А: Депозити во овластени банки во Република Северна Македонија кои достасуваат во рок кој не е подолг од една година.

КАТЕГОРИЈА Б: Преносливи хартии од вредност и тоа:

- Минимум 85% до максимум 100 % од нето вредноста на Фондот може да биде инвестирана во преносливи хартии од вредност на издавачи со седиште или претежна дејност која се врши на територијата на БРИК државите (Бразил, Русија, Индија и Кина)
- се тргува на регулирани пазари во Република Северна Македонија, на државите членки на ЕУ и држави членки на ОЕЦД; и државите кои спаѓаат во развиени пазари и пазари во развој

КАТЕГОРИЈА В:

Удели на други отворени инвестициски фондови, регистрирани во Република Северна Македонија или држави кои се членки или не се членки на ЕУ и на ОЕЦД, под услов надоместокот за управување да не надминува 3% од нето вредноста на имотот на тој фонд на годишно ниво;

КАТЕГОРИЈА Г: Пари на сметка

НАПОМЕНА: Инвестициските цели и инвестициската политика на Фондот можат да бидат променети со одлука на Друштвото за управување за измени и дополнувања на Статутот и Проспектот.

Б) Планирана структура на портфолиото

Категорија А		Категорија Б		Категорија В		Категорија Г	
Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум
0%	15%	85%	100%	0%	10%	0%	15%

Одбивање на уплата од одреден инвеститор

Друштвото за управување може да одбие да склучи договор за инвестирање, односно го задржува правото да го одбие секое барање за издавање на удели, вклучително и барањата за издавање на удели преку барање за пренос на удели доколку:

- оцени дека целта на уплатата или барањето за издавање на удели е да се искористи неефикасноста што произлегува од законските или на друг начин пропишани обврски поврзани со процедурите за пресметување на цената на уделот,
- со склучување договор, односно со прифаќање на уплатата од инвеститорот, другите инвеститори би биле оштетени со изложување на Фондот на неликвидност или ризик од несолвентност или го спречи постигнувањето на инвестициската цел и инвестициската стратегија на Фондот,
- ако односот помеѓу Друштвото за управување и инвеститорот е сериозно нарушен (постоење на судска или други соодветни постапки, несовесно однесување на инвеститорот или потенцијалниот инвеститор итн.),
- постојат основи за сомневање дека е извршено, има направен обид за или може да се случи перење пари или финансирање тероризам, во согласност со прописите кои што тоа го регулираат,
- инвеститорот одбива да му даде на Друштвото за управување информации релевантни за спроведувањето на FATCA регулативата и законски пропишаните Директиви во поглед на обврската за автоматска размена на информации во подрачјето на оданочување, кои на Друштвото за управување му се потребни за исполнување на законските обврски, а го уредуваат односот помеѓу даночните обврзници и даночните власти кои применуваат прописи за даноци и други јавни давачки.
- кога инвеститорот не ги доставил сите податоци и документи до Друштвото за управување.

Доколку Друштвото за управување ја одбие уплатата од одреден инвеститор, должно е за тоа да го извести инвеститорот. Одбивањето е можно се до моментот на упис на инвеститорот во Регистрот на удели. Доколку е извршена уплата на парични средства од страна на инвеститорот, а Друштвото за управување ја одбие уплатата, Друштвото е должно инвеститорот да му го врати целиот износ на уплатени средства на сметката од која е извршена уплатата во рок од пет дена од денот на одбивањето.

Поглавје 4

Профил на инвестициски ризици и успешност

4.1 Видови инвестициски ризици

Инвеститорите треба да се свесни дека со вложувањето во Фондот преземаат определени инвестициски ризици, со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува т.е. вредноста на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент, не е загарантиран. Инвестицискиот ризик претставува веројатност приносот од вложувањето во определен момент да биде помал од очекуваниот или негативен. Инвестициската политика, согласно која се гради портфолиото на Фондот, содржи средно до високо ниво на ризик, кое е карактеристично за овој тип на фондови, бидејќи сопственичките хартии од вредност се карактеризираат со повисока волатилност (можност за зголемување или намалување) на нивната вредност. Со цел креирање на реална слика во однос на овој вид на вложување и донесување на разумна одлука за купување на удели од Фондот, потенцијалните вложувачи се должни да го земат во предвид универзалното инвестициско правило, согласно кое очекуваниот принос на вложените средства е соодветен на ризикот кој се презема со тоа вложување, односно колку е повисок очекуваниот принос на вложените средства, толку е повисок и ризикот кој се презема.

Видовите ризици од кои директно или индиректно зависи работењето на Фондот и неговите резултати се следниве:

А. Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од промена на вредноста на средствата на Фондот предизвикана од промените на цените на финансиските инструменти на пазарите на капитал. Ова означува дека намалувањето на цената на некој инструмент може да доведе до намалување на вредноста на портфолиото на Фондот и на остварените приноси и обратно, зголемувањето на цената на некој инструмент може да доведе до зголемување на вредноста на портфолиото на Фондот и на неговите приноси. Со цел заштита од пазарниот ризик, Друштвото за управување ќе се залага за негово минимизирање преку диверзифицирање на портфолиото, согласно со принципот на дистрибуција на ризикот.

Б. Каматен ризик

Промената на каматните стапки може позитивно или негативно да се одрази на вредноста на средствата на Фондот, а особено на оној дел од средствата кој ќе биде инвестиран во должнички хартии од вредност. Имено, промената на каматните стапки е обратнопропорционална со промената на цената на должничките хартии од вредност. Осетливоста кај краткорочните хартии од вредност, по правило е помала во однос на долгорочните хартии од вредност. Со цел намалување на овој ризик, Друштвото за управување ќе вложува во хартии од вредност со различни рокови на достасување.

В. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува веројатност издавачот на хартијата од вредност, којашто е вклучена во портфолиото на Фондот, да не е во можност делумно или целосно да ја подмири својата обврска по достасувањето, што негативно би влијаело на ликвидноста и на вредноста на Фондот. Друштвото за управување ќе се залага за намалување на овој ризик преку инвестирање во финансиски инструменти согласно ограничувањата предвидени во ЗИФ и овој Проспект, анализи на издавачите, како и анализа на целокупните економски и политички услови.

Г. Ликвиден ризик

Ликвидниот ризик ја означува веројатноста дека Фондот може да се соочи со потешкотии при изнаоѓањето на средства за подмирување на обврските кои би произлегле од евентуалното нагло зголемување на барањата за откуп на уделите. Ликвидноста на финансиските инструменти не е постојана, туку се менува во зависност од состојбите на пазарот на капитал. Поради тоа, постои ризик Фондот во определен момент да не може да ја продаде посакуваната количина од некој инструмент, по цена приближно еднаква на неговата фер вредност. Друштвото за управување ќе управува со ликвидниот ризик преку вложување во ликвидни хартии од вредност.

Д. Валутен ризик

Валутниот ризик претставува форма на ризик која се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга. Фондот во своето портфолио поседува хартии од вредност деноминирани во различни валути и можните промени на овие валути во однос на македонскиот денар може да доведат до зголемување или намалување на вредноста на уделите. Овој ризик Друштвото за управување ќе го редуцира со диверзифицирање на портфолиото во различни странски валути.

Ѓ. Ризик од промена на даночните прописи

Овој ризик ја претставува веројатноста за промена на даночните прописи во Република Северна Македонија или во други земји во кои што Фондот инвестирал, на начин кој би влијаел негативно на профитабилноста на Фондот. Овој ризик е во целост надвор од влијанието на Друштвото за управување.

Е. Инфлација

Инфлација претставува зголемување на општото ниво на цените во определен период т.е. опаѓање на куповната моќ на парите. Како резултат на појавата на инфлација, може да дојде до намалување на реалната добивка којашто ја остварил Фондот. Со цел заштита од инфлација, Друштвото за управување ќе настојува да го одржува балансот меѓу активите со фиксирана и променлива доходност, согласно инвестициската политика и целите на Фондот.

Ж. Политички ризик

Можноста од евентуални политички кризи во земјите во коишто инвестирал Фондот согласно овој Проспект, може да доведе до промена на имотот на Фондот. За да се заштити од овој ризик, Друштвото за управување ќе вложува во земји во кои не се очекува поголемо влијание на политички кризи врз пазарот на капитал.

Изложеноста на Фондот кон поединечните ризици ја надгледува посебна организациона единица во рамките на Друштвото за управување задолжена за надзор и анализа. Работата на таа организациона единица, како и методологијата на управување со ризици се пропишани со интерни правилници и процедури за работа кои важат во рамките на Generali.

3. Ризик од друга договорна страна

Ризик настанат доколку другата договорна страна нема да ги намира своите парични обврски кон Фондот врз основа на финансиски инструменти, пред или на датумот на порамнување. Овој ризик е со низок степен, имајќи ја предвид високата регулација и начинот на порамнување на трансакциите со финансиски инструменти.

5. Оперативен ризик

Ризик од загуба, поради несоодветни или слаби внатрешни процеси, несоодветен кадар и несоодветни или слаби системи и надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици.

Вид на ризик	Степен на влијание
Пазарен ризик	Висок
Каматен ризик	Низок
Кредитен ризик	Среден
Ликвиден ризик	Среден
Валутен ризик	Среден
Ризик од промена на даночните прописи	Среден
Инфлација	Среден
Политички ризик	Висок
Ризик од друга договорна страна	Низок
Оперативен ризик	Среден

4.2. Ризици поврзани со работењето на Друштвото за управување

Друштвото за управување редовно ќе ги мери, односно проценува ризиците што ги има идентификувано во своето работење. Постапките за мерење, односно проценката на ризикот ќе вклучи соодветни квантитативни и/или квалитативни методи за мерење или проценка на ризикот што ќе овозможуваат откривање на промени во профилот на ризик на Друштвото за управување како и појава на нови ризици.

Друштвото за управување конкретно ќе ги следи следните ризици:

А. Стратешки ризик

Овој ризик се однесува на можноста поради лошото управување со Друштвото за управување или генерално лошите економски услови во околината Друштвото за управување да не биде во можност да ги извршува своите деловни процеси. Друштвото за управување преку постојана едукација, унапредување на деловните процеси како и усогласување со промените во законодавната рамка се обидува да го зголеми својот деловен успех.

Б. Репутациски ризик

Ризикот од губење на угледот и негативна јавна перцепција за Друштвото за управување е ризик што може да резултира со зголемување на негативните влијанија врз деловното работење на Друштвото за управување.

В. Политички ризик

Политички ризик е ризик од влијание врз одлуките на јавна власт или централната власт на државата во која работи Друштвото за управување, т.е. во Република Северна Македонија кон работењето на самото Друштво за управување. Промени во даночната регулатива, монетарната политика и други слични одлуки може да влијае на влошување на деловната средина во која работи Друштвото за управување. Друштвото за управување не може да влијае кон смалување на политичкиот ризик во деловната средина во која работи.

Д. Оперативен ризик

Оперативен ризик значи ризик од загуба што се јавува како резултат на несоодветен или неуспешен внатрешен процес, несоодветни човечки ресурси или надворешни влијанија што се важни за Друштвото за управување. Управувањето со оперативниот ризик означува идентификување, оценување, контролирање и следење и известување за оперативниот ризик. Друштвото за управување ќе обезбеди, системот за управувањето со оперативниот ризик и го зема предвид фактот дека оперативниот ризик е својствен за сите активности и процеси. Друштвото за управување користи посебни акти за утврдување на принципите и процедурите за управување со оперативен ризик.

Ѓ. Ризик од континуитет на адекватност и соодветност

Ризикот од континуитет на адекватност и соодветноста може да се појави доколку Друштвото за управување не е финансиски стабилно или лицата назначени на одговорните функции и другите помошни активности во Друштвото за управување не се доволно професионални, доверливи и со

добар углед. Раководството на Друштвото за управување континуирано ќе се грижи за солвентноста на Друштвото, неговата добра репутација, компетенцијата на менаџментот и на сите вработени во Друштвото за управување. Со грижата за професионалниот развој на сите вработени ќе се обезбеди квалитет и доверливост на работата и со тоа ќе се намали можноста за непредвидени настани кои би му наштетиле на угледот на Друштвото за управување. Друштвото за управување го управува овој ризик, односно го намалува преку внатрешна и надворешна ревизија, систем на јасно дефинирани надлежности и одговорности, стандардизација на процедурите и периодично разгледување и анализа на промените во бизнисот и деловните процеси. Со тоа, политиката на Друштвото за управување е ориентирана кон превентивно делување и подобрување на деловните процеси со цел да се намалат сите недостатоци и да се обезбедат ефикасни и доверливи деловни процеси кои се усогласени со сите регулаторни барања и интерни документи.

Е. Ризик од судир на интереси

Претставува секоја ситуација во која Друштвото за управување и/или релевантните лица, а особено основачите на Друштвото за управување не се неутрални и објективни во однос на предметот на деловното работење, односно користејќи ја својата специфична позиција во давањето услуги имаат деловни и/или лични интереси кои се поклопуваат со интересите на инвеститорите, што може да влијае на непристрасноста во обезбедувањето и извршувањето на услугите и активности и им наштетуваат на интересите на инвеститорите. Друштвото за управување има пропишано посебни акти (Групациско упатство за судир на интереси на вработените и Правилник за судир на интереси со инвестициските фондови со кои управува, односно сопствениците на удели во отворениот инвестициски фонд, судирот на интереси во врска со управувањето со средствата за сметка на индивидуален клиент, како и во врска со вршење активност на инвестициско советување) со цел минимизирање или целосно елиминирање на овој ризик.

4.3. Изјава за решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија за давање одобрение за организирање на Фондот

Фондот е основан со Решение број 07-2491/7 од 25.09.2008 година, издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

4.4. Изјава за вложување на повеќе од 35% од имотот на Фондот

- Бразил, Русија, Индија и Кина
- Пазари во развој

4.5. Вложувања во деривативни финансиски инструменти

Фондот нема да вложува во термински и опциски договори и други деривативни финансиски инструменти со кои се тргува на регулирани пазари и/или деривативни финансиски инструменти со кои се тргува преку шалтер.

4.6. Посебни техники на управување со средства

Друштвото нема да користи посебни техники на управување со средства.

4.7. Изјава за дозволени вложувања на имотот на Фондот

При вложувањето на средствата на Фондот ќе се почитуваат ограничувањата на вложувањата, предвидени со ЗИФ и Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд, кои се релевантни за планираната структура на портфолиото на Фондот.

4.8. Реплицирање на пазарен индекс

Фондот не реплицира пазарен индекс.

4.9. Волатилност на нето вредноста на имотот на Фондот

Волатилноста претставува мерка за интензитетот на флукуациите во нето вредноста на имотот на Фондот по удел (цената на уделот) во одреден временски период. Волатилноста, односно стандардната девијација на Фондот се пресметува врз основа на историските податоци за приносите на Фондот во последните 5 години, со употреба на седмични приноси на Фондот, при што периодите кои се земаат како влезен податок се идентични со периодите кои се земаат при пресметката на просечната стапка на принос. Стандардната девијација на Фондот, на ден на пресметка 17.05.2023 година изнесува 16,76% на годишна основа. Повисоката волатилност по правило укажува на поголема нестабилност (можноста за зголемување или намалување) на цената на уделот и

спротивно, ниската волатилност отсликува помала нестабилност на цената на уделот. Волатилноста на Фондот е директно поврзана со структурата на портфолиото, односно со волатилноста на финансиските инструменти кои се вклучени во него. Индикатор за синтетички ризик и принос - Цел број (од 1 до 7), го дефинира нивото на ризик и очекуваниот принос на инвестицискиот фонд и се пресметува врз основа на големината на минатите флукуации (промени) на неговите приноси. Друштвото за управување, врз основа на стандардната девијација го пресметува и индикаторот на синтетичкиот ризик и принос, односно ја утврдува ризичната класа на Фондот. Според добиените резултати од пресметката на стандардната девијација, Фондот припаѓа во ризичната класа 6, во која се категоризираат фондовите со стандардна девијација во интервал помеѓу 15% и 25% на годишна основа. Ажурираните податоци за стандардната девијација и ризичната класа на Фондот се објавуваат квартално на официјалната интернет страница, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

4.10. Начин и време на пресметка на нето вредноста на имотот на Фондот

Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување ја претставува вкупната вредност на средствата/имотот на фондот намалена за обврските на фондот на истиот ден. Имотот на Фондот на денот на вреднување претставува збир на вредноста на сите видови на средства кои со ЗИФ се пропишани како дозволени вложувања и кои се во согласност со ограничувањата за вложување на средствата на Фондот. Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување се пресметува врз основа на пазарните вредности на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и други имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на Фондот на истиот ден.

Цената на уделот во отворениот инвестициски фонд се пресметува на начин што нето вредноста на имотот на фондот ќе се подели со вкупниот број на удели на денот на вреднување. Ден на вреднување е денот за кој се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Денот на вреднување (т-1) му претходи на денот на пресметка (т) во текот на кој што се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Нето вредноста по удел и вкупниот број на удели на Фондот се пресметува и изразува во четири децимални места. Сите зголемувања и намалувања на бројот на удели во Фондот се пресметани и изразени во четири децимални места. Нето вредноста на имотот на Фондот и цената на удел се пресметува секој работен ден до 16:00 часот за секој ден од годината.

Пресметувањето на нето вредноста на имотот на Фондот и пресметувањето на цената по удел се врши согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на цената по удел или по акции во инвестицискиот фонд, донесен од страна на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

4.11. Време, начин и зачестеност на пресметка на цените за продажба на новите удели или откуп на постојните, како и начин на објава на тие цени

Цената за продажба на новите удели или откуп на постојните е еднаква на нето вредноста на имотот на Фондот по удел. Цената на уделот може да варира зависно од промената на нето вредноста на имотот на Фондот. Продажбата и откупот на уделите од отворените инвестициски фондови се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на барањата за купување и откуп не е одредена. Вкупниот број на удели на Фондот на денот на вреднувањето се утврдува со намалување на бројот на удели од претходниот ден на вреднување кои Фондот ги повлекол за сметка на лицата кои на денот на вреднувањето поднеле барање за откуп на уделите во Фондот и со тоа престанале да бидат сопственици на уделите, а се зголемува за бројот на удели кои Фондот ги издал на лицата чии средства на денот на вреднувањето се евидентирани на сметката на Фондот со цел за купување на удели во Фондот, а се во согласност со условите во Статутот и Проспектот на Фондот.

Продажбата на удели во Фондот се врши во текот на денот по цена која во времето на извршување на барањата за купување не е одредена. А таа се врши по цена која е утврдена следниот работен ден на кој е извршена уплатата на сметката на Фондот.

Барањата за продажба на удели во Фондот кои се примени во неработен ден, Друштвото ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Откупот на удели во Фондот се врши според цената што одговара на вредноста на уделот, утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на барањето за откуп на удели. Барањето за откуп на удели во Фондот кое е примено во неработен ден, Друштвото ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Курсната листа, која ги содржи дневната цена на уделот, како и архивата на историските цени, се објавува на официјалната веб-страница на Друштвото за управување. Утврдената цена на уделите во Фондот се објавува секогаш кога е извршено купување или продажба на удели. Во отсуство на купување или продажба на удели во Фондот, објавувањето на цената на уделите мора да се изврши

најмалку два пати месечно. Пресметковна валута на Фондот, во која се објавуваат цените за продажба или откуп на уделите е македонскиот денар (MKD).

Поглавје 5

Историски податоци за принос на Фондот

Годишните приноси на Фондот од почетокот на работењето до датумот на пресметка 17.05.2023 се наведени во следната табела:

Година	Годишен принос
2008	0,74%
2009	39,25%
2010	13,59%
2011	-14,44%
2012	6,74%
2013	-7,81%
2014	3,21%
2015	-3,54%
2016	11,17%
2017	7,49%
2018	-3,90%
2019	14,38%
2020	-11,98%
2021	4,55%
2022	-11,16%
2023	-1,06%

Годишните приноси на Фондот се пресметани за тековната година за период од 01.01-31.12. Годишниот принос на Фондот за 2008та година е пресметан за временски период од основање на Фондот (28.10.2008) до 31.12.2008 година. За 2023 година годишниот принос на Фондот е пресметан заклучно со датумот на пресметка. Приносот во минатото е од информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина.

Друштвото за управување ја пресметува просечната стапка на принос по удел за следниве периоди: 12 месеци, 2 години и 5 години, односно од датумот на основање на Фондот до денот на известување. При пресметката на просечната стапка на принос се употребуваат седмични приноси на Фондот.

Просечна стапка на принос, на ден на пресметка 17.05.2023 година, изнесува:

- -0,21% за 12 месеци;
- -0,38% за 2 години;
- -0,16% за 5 години;
- +0,29% од основањето (28.10.2008 година).

Приносот во минатото е од информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Остварениот принос во минатото е изразен по одбивањето на сите трошоци кои се наплатуваат на товар на имотот на Фондот. Ажурирани податоци од добиените резултати за просечната стапка на принос по удел се објавуваат квартално на официјална веб-страница, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

При објавувањето на податоци за рекламни цели, се употребува стапка на принос по удел за одреден временски период, која се изразува во проценти со заокружување на две децимални места.

Поглавје 6

Начин на пресметување на износот на надоместоците и трошоците на товар на имотот на Фондот и инвеститорот

6.1. Надоместоци и трошоци на товар на имотот на фондот

На товар на имотот на Фондот се пресметуваат следните надоместоци и трошоци:

- Надоместок за управување со Фондот;
- Надоместок на депозитарната банка;
- Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот;
- Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето.

Вкупните трошоци, наплатени на товар на Фондот, се искажуваат во номинален износ и процент од имотот на Фондот во финансиските извештаи за неговото работење. Идното намалување или зголемување на надоместоците и трошоците кои паѓаат на товар на имотот на Фондот би влијаеле

соодветно позитивно или негативно на остварениот принос од вложувањето, односно на идните приходи на вложувачите.

6.1.1. Надоместок за управување со Фондот

Друштвото за управување наплатува надоместок за управување во висина од 3% годишно од основицата која ја сочинува вкупната вредност на имотот на Фондот, која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти. Друштвото за управување го наплатува надоместокот за управување еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.

6.1.2. Надоместок на Депозитарната банка

За вршењето на активностите кои се предвидени со депозитарниот договор, Друштвото за управување ѝ исплаќа надоместок на депозитарната банка како процент од основицата која ја сочинува вкупната вредност на имотот на Фондот која се намалува за износот на обврските на Фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти:

Нето вредност на имотот	Висина на надоместокот
до 300.000.000мкд	0,35%
од 300.000.001мкд до 600.000.000мкд	0,30%
од 600.000.001мкд до 1.800.000.000мкд	0,25%
над 1.800.000.001мкд	0,20%

Надоместокот за депозитарната банка се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката. Друштвото за управување, од имотот на Фондот, на депозитарната банка исто така ќе ѝ плаќа трошоци за отворање и водење на сметки за парични средства и сметки за хартии од вредност во Република Северна Македонија и во странство кај суб-депозитарот, трошоци за суб-депозитарот, трошоци за застапување на собрание на акционери, трошоци за издавање на полномошна и други стварни трошоци.

6.1.3. Трошоци за месечен надомест на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

За вршењето на активностите за надзор на Друштвото за управување и Фондот, Друштвото за управување ѝ исплаќа надоместок на Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува КХВ. Надоместокот за Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија се исплаќа еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.

6.1.4. Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот

Овие трошоци ги содржат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имотот на Фондот (на пример: трошоци за брокерски провизии, берзанска такса, такса за Централен депозитар на хартии од вредност, даноци и евентуални други трошоци поврзани со порамнувањето на трансакциите). Износот на овие трошоци е во висина на стварните трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на односните институции и истите се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и продавање се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и големината на налогот.

6.1.5. Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето

Останати трошоци кои ќе призлезат во текот на работењето, а може да се наплатуваат на товар на имотот на Фондот се:

- Трошоци за водење на Регистарот на удели, вклучувајќи и трошоци за издавање потврда за трансакција или состојба на удели, како и трошоци за исплата на уделот во добивката;
- Трошоци за годишна ревизија;
- Трошоци за изработка, печатење и поштарина на полугодишни и годишни извештаи за сопствениците на удели;
- Трошок за исплата на данокот на имот и добивка на Фондот; и
- Трошоци за објава на Проспектот и други пропишани објави.

Висината на секој од овие трошоци е во противвредност на реално остварените трошоци од работењето на Фондот, кои произлегуваат од законска или подзаконска регулатива, договорни одредби или тарифници на релевантните институции. Горенаведените трошоци од точка 1, 3 и 5 нема да се наплатуваат од имотот на Фондот.

6.2. Надоместоци и трошоци кои се наплатуваат од инвеститорот

Надоместоците кои се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

- влезен надоместок кој се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите;
- излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на Фондот по удел во моментот на откуп;
- трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели и
- други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот.

6.2.1. Трошоци за издавање на удели – влезен надоместок

Влезен надоместок претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при уплата на средства во Фондот, со цел купување на удели и истиот се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите.

Еднократни уплати

Кога инвеститорот еднократно уплаќа средства во Фондот, со цел купување на удели, процентот на влезниот надоместок се пресметува во зависност од износот на уплатените средства, согласно следната табела:

Износ во денари	Стапка на влезен надоместок
до 299.999мкд	3,00%
од 300.000 до 599.999мкд	2,50%
од 600.000 до 999.999мкд	2,00%
од 1.000.000 до 2.999.999мкд	1,00%
3.000.000мкд и повеќе	0,50%

Пример: Доколку инвеститорот уплати 10.000 денари во Фондот, влезниот надоместок ќе изнесува 291 денари, додека нето инвестицијата ќе изнесува 9.709 денари. Влезниот надоместок е пресметан по следната формула: $10.000 - (10.000 / (100 + 3) * 100)$

Пропишаниот влезен надоместок не се наплатува во следниот случај:

- кога Друштвото за управување донело одлука за ослободување од влезниот надоместок за поединечен инвеститор или за сите инвеститори, согласно точката 6.2.2 од овој Проспект.

Програмиран план

Влезниот надоместок за издавање на удели при креирање на Програмиран план кој има дефиниран износ се пресметува и наплатува заедно со првата уплата за вкупно договорениот износ на планот, согласно следната табела:

Вкупен износ на планот во мкд	Стапка на влезен надоместок
126.000	5%
156.000	4%
206.000	3%
246.000	2,5%
306.000	2%
606.000 и повеќе	1%

Пример: Доколку инвеститорот одлучи да креира Програмиран план на вкупен износ од 206.000 денари, влезниот надоместокот за купување на удели ќе изнесува 6.000 денари и истиот се одбива од вкупно договорениот износ на влогот, што значи дека нето износот на влогот ќе изнесува 200.000 денари. Влезниот надоместок е пресметан по истата формула како кај еднократните уплати: $206.000 - (206.000 / (100 + 3) * 100)$.

Бидејќи инвеститорот вкупно договорениот износ за вложување ќе го уплаќа преку програмирани уплати, а не како еднократна уплата, почетниот влог ќе биде формиран како збир од износот на пресметаниот влезен надоместок, зголемен најмалку за минималниот износ од 500 денари за поединечната програмирана уплата за купување на удели, односно најмалку 6.500 денари (6.000 влезен надоместок + 500 денари минимален износ на поединечна програмирана уплата). При уплатата на останатите програмирани уплати од планот, на инвеститорот не му се пресметува и наплаќа влезен надоместок.

При пренос на удели од еден во друг фонд како еднократна уплата се пресметува влезен надоместок кој е еднаков на оној дефиниран за еднократните уплати. Доколку преносот на удели се врши во веќе постоечки програмиран план со дефиниран износ во тој случај не се наплаќа влезен надоместок.

6.2.2. Намалување или ослободување од трошокот за влезен надоместок

Друштвото за управување може да го намали или во целост ослободи од плаќање на влезниот надоместок инвеститорот доколку е банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, како и други институционални инвеститори или доколку инвеститор е физичко лице кое е во

редовен работен однос во Друштвото за управување. Доколку се оцени дека се работи за клиент (правно или физичко лице) кој може да допринесе за значителен раст на ангажираните средства во Фондот, да привлече дополнителни инвеститори или значајно да ја подобри состојбата на средствата и на тој начин да обезбеди законска усогласеност на Фондот, Извршните директори на Друштвото за управување ќе донесат одлука, со која на конкретниот инвеститор му се одобрува намалување на влезниот надоместок или истиот во целост се ослободува од плаќање на влезниот надоместок. Друштвото за управување по сопствена проценка може да организира промотивни периоди во кои сите вложувачи ќе бидат ослободени од целосно или делумно плаќање на влезен надоместок при купувањето на удели преку еднократни уплати или програмиран план. За организирањето на вакви промотивни периоди и нивното времетраење, Друштвото за управување писмено ќе ја извести Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, а истите јавно ќе ги објави на својата официјална интернет страница и во рекламните материјали кои ги користи. При уплата на одобрена рефундација (бонус удели) која Друштвото за управување ја уплаќа на сметката на Фондот од сопствени средства, а во корист на вложувачот за кого е наменета се ослободува од влезна провизија. Секое намалување, односно ослободување од плаќање на влезен надоместок е предмет на одобрување од страна на Извршните директори на Друштвото за управување. Иако програмираниот план со дефиниран временски период – тип 2 веќе не постои, условите на сите склучени програмирани планови со временски период – тип 2, ќе продолжат да важат согласно договорот и временскиот период за кој се склучени.

6.2.3. Трошоци за откуп и исплата на удели

Трошоци за откуп и исплата на удели Друштвото за управување нема да пресметува и наплатува, освен во следниве случаи:

При целосен или делумен откуп на удели кои се стекнати преку еднократна уплата во времетраење на организиран промотивен период и се откупуваат во период пократок од 365 дена од денот на нивното купување, стапката на излезниот надоместок е еднаква на пропишаната стапка на влезен надоместок, согласно табелата од точката 6.2.1 од овој Проспект за ослободување од наплата на влезен надоместок поради организирањето на промотивен период и истиот ќе се пресметува на износот кој се повлекува. Друштвото за управување врз основа на посебни одлуки, донесени од страна на извршните директори може да донесе одлука за ослободување од трошоци за откуп и исплата на удели, стекнати во промотивен период.

6.2.4. Трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели

Трошоците за печатење на обрасци за запишување на удели нема да се пресметуваат и наплатуваат. Овие трошоци се на товар на Друштвото за управување.

6.2.5. Други оперативни трошоци утврдени со Статутот и Проспектот на Фондот

Овие трошоци ги содржат оперативните трошоци кои може да произлезат во текот на работењето на Фондот, а не се предвидени ниту споменати во другите видови на трошоци. Тие трошоци би можеле да бидат трошоци за поштенски пратки кои ќе произлезат доколку инвеститорот се изјасни за испраќање на писмени известувања преку различен вид на пошта (препорачана пратка, користење на услугите брза пошта и слично). Доколку произлезат вакви трошоци, истите ќе бидат наплатени од инвеститорот во висина на стварните трошоци. Зависно од влијанието на надоместот за управување, кој се исплаќа на годишно ниво, ќе зависат и трошоците за управување и работа, односно ќе се одрази врз идните приходи на вложувачите.

6.2.6 Постапка за стимулирање на деловниот однос

Друштвото за управување, врз основа на посебни одлуки, донесени од страна на Извршните директори, може да доделува стимулативни бонуси кон вложувачите во фондовите со кои управува, во форма на дополнителни удели од Фондот. Друштвото за управување може да одобри исплата на стимулативен бонус, врз основа на еден или повеќе од следниве критериуми:

- Висината на влогот;
- Минималниот период во кој вложените средства не би се повлекле од Фондот, односно во кој не би било поднесено барање за откуп од страна на сопственикот на уделите;
- Сеопфатниот деловен однос на Друштвото за управување со конкретниот вложувач;
- Доколку се оцени дека се работи за инвеститор кој може да допринесе за значителен раст на ангажираните средства во Фондот, да привлече дополнителни инвеститори или значајно да ја подобри состојбата на средствата и на тој начин да обезбеди законска усогласеност на Фондот и слично.

Меѓусебните права и обврски на Друштвото за управување и вложувачот кај влоговите со стимулативен бонус се уредуваат со посебен договор помеѓу двете договорни страни или Одлука од Извршните директори. Под приходи кои Друштвото за управување ги наплатило се подразбираат наплатените влезни надоместоци, кои вложувачот ги платил при купување на удели од еден или повеќе фондови со кои управува Друштвото за управување, а во чии проспекти е предвидена

наплатата на влезниот надоместок за издавање на удели. Исто така, под приходи кои Друштвото за управување ги остварува од деловниот однос со конкретниот вложувач се смета и надоместокот за управување од сите фондови со кои управува Друштвото за управување, а во кои вложувачот има вложено сопствени средства. Друштвото за управување, при носењето на секоја одлука за исплата на стимулативен бонус, ќе постапува со особено внимание за да не се доведе во прашање навременото исполнување на неговите достасани обврски, што претставува обврска на Друштвото за управување, согласно ЗИФ. Паричниот износ на одобрениот стимулативен бонус, Друштвото за управување ќе го уплатува на сметката на Фондот од сопствени средства, а во корист на вложувачот за кого е наменет бонусот, односно во чија сопственост ќе бидат запишани издадените на ваков начин удели. За овие трансакции нема да се наплатува влезен надоместок.

Поглавје 7

Целен пазар и структура на вложување на Фондот

Средствата на Фондот во најголем дел ќе бидат инвестирани во хартии од вредност. По исклучок, во зависност од условите на финансиските пазари, целната структура може да биде помала, се со цел заштита на инвеститорите од пазарни ризици и со цел да се постигне оптимален принос прилагоден на ризикот.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН НА ПРЕСМЕТКА
17.05.2023

ГЕНЕРАЛИ БРИК Отворен инвестициски фонд
9110000000062

Позиција	ИСИН	Број на акции	Набавна цена по акција	Вкупно набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Вредност по акција	Учество во сопственоста на издавачот %	Учество во имотот на фондот %
АКЦИИ								
Обични акции								
Топлификација АД Скопје	MKTPLF101010	2366	0	0	0	0	0,525778	0,00%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од домашни издавачи								
PetroChina Co Ltd 857 HK	CNE1000003W8	47.000	26,40	1.240.689,60	1.861.170,39	39,60	0,000223	1,77%
Baidu Inc 9888 HK	KYG070341048	3.960	825,94	3.270.735,51	3.550.440,56	896,58	0,000179	3,38%
Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK	KYG017191142	11.960	657,21	7.860.285,88	7.397.436,41	618,51	0,000055	7,03%
NetEase Inc 9999 HK	KYG6427A1022	2.750	907,82	2.496.502,79	2.767.087,13	1.006,21	0,000082	2,63%
Bank Of China Ltd 3988 HK	CNE1000001Z5	82000	21,97	1.801.613,47	1.934.093,82	23,59	0,000098	1,84%
Beijing Capital International Airport Co Ltd	CNE100000221	24000	46,87	1.124.850,14	1.007.511,84	41,98	0,001277	0,96%
China Life Insurance Co Ltd 2628 HK	CNE1000002L3	15.960	99,08	1.581.374,57	1.717.582,65	107,62	0,000215	1,63%
China Petroleum & Chemical Corp 0386 HK	CNE1000002Q2	31.900	27,88	889260,70	1.187.288,65	37,22	0,000125	1,13%
China Southern Airlines Co Ltd 1055 HK	CNE1000002T6	22750	37,56	854.559,25	815.555,88	35,85	0,000532	0,78%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	US2561352038	100	2983,57	298356,86	311.808,18	3118,08	0,000048	0,30%
Great Wall Motor Co Ltd	CNE100000338	16000	63,03	1.008.486,34	1.122.919,84	70,18	0,000690	1,07%
JD.com Inc	KYG8208B1014	2663	1.540,29	4.101.785,13	2.819.766,55	1.058,87	0,000091	2,68%
LENOVO GROUP	HK0992009065	29100	44,90	1.306.448,21	1.630.909,79	56,05	0,000242	1,55%
Meituan	KYG596691041	70	0,00	0,00	69.374,63	991,07	0,000001	0,07%
Sinopharm Group Co Ltd	CNE100000FN7	9.600	157,58	1.512.729,50	1.848.836,16	192,59	0,000716	1,76%
Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	3209	2.632,24	8.446.851,41	7.980.919,05	2.487,04	0,000033	7,59%
Trip.com Group Limited	US8967701076	1000	2.188,14	2.188.140,07	1.919.471,89	1.919,47	0,001334	1,82%
Tsingtao Brewery Co Ltd	CNE1000004K1	4000	611,02	2.444.080,74	2.186.981,60	546,75	0,000610	2,08%
Ambev SA	US02319V1035	8238	147,17	1.212.375,60	1.369.339,38	166,22	0,003058	1,30%
Bank Bradesco SA	US0594603039	12.582	159,23	2.003.434,89	2.262.136,34	179,79	0,819709	2,15%
BRF SA	US10552T1079	2.414	91,09	219.897,37	188.346,84	78,02	0,000277	0,18%
China Construction Bank Corp	CNE1000002H1	46.000	36,30	1.669.948,50	1.778.437,28	38,66	0,019133	1,69%
CHINA PETE & CHEM Corp	US16941R1086	245	2662,44	652.297,46	639.678,85	2610,93	0,000146	0,61%
Companhia Siderurgica Nacional	US20440W1053	1305	159,12	207.656,38	188.144,99	144,17	0,000164	0,18%
Gerdau SA	US3737371050	3328	304,24	1.012.499,23	878.703,14	264,03	0,000356	0,84%
GLOBAL PVQ SE	DE0005558662	300	0,61	184,48	184,48	0,61	0,000170	0,00%
HDFC Bank Ltd	US40415F1012	600	3944,08	2.366.445,56	2.272.835,64	3788,06	0,000023	2,16%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd	CNE1000003G1	59000	30,58	1804508,99	1881006,15	31,88	0,000068	1,79%
Infosys Ltd	US4567881085	3233	1.038,34	3.356.951,71	2.761.926,69	854,29	0,000141	2,63%
ICICI Bank Ltd	US45104G1040	5.838	1262,04	7.367.761,00	7.601.512,37	1302,07	0,000201	7,23%
Itau Unibanco Holding SA	US4655621062	4.692	271,55	1.274.103,15	1.435.149,84	305,87	0,000226	1,36%
Larsen And Toubro Limited GDS (REPR 1 ORD INR2)	USY5217N1183	2.675	1.458,63	3.901.844,75	4.053.223,55	1.515,22	0,000287	3,85%
Lukoil PJSC	US69343P1057	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000028	0,00%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	US71654V4086	2.495	614,01	1.531.954,39	1.661.719,89	666,02	0,096357	1,58%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd	CNE1000003X6	6.600	396,22	2.615.061,50	2.744.474,36	415,83	0,210881	2,61%
Reliance Industries Limited GDR (EACH REPR 2 ORD	US7594701077	1815	3.545,69	6.435.427,80	6095439,88	3358,37	0,000112	5,80%
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080	1.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00%
State Bank Of India GDR (EACH REP 10 SHS INR1)	US8565522039	1.331	4277,89	5.693.871,19	5.350.441,67	4019,87	0,000171	5,09%
Tata Motors Ltd	US8765685024	673	1.332,37	896.686,61	956.582,24	1.421,37	0,000117	0,91%
Telefonica Brasil SA	US87936R2058	799	412,22	329.365,79	379461,78	474,92	0,000107	0,36%
US-ENERGY CONVER.DEVIC/ENER-US	US2926591098	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00%
Vale SA	US91912E1055	3.348	978,38	3.275.615,89	2.591.378,64	774,01	0,000103	2,46%
Vipshop Holdings Ltd	US92763W1036	2000	837,20	1.674.402,84	1.832.968,45	916,48	0,000376	1,74%
Вкупно обични акции					91.052.247,47			86,57%
Приоритетни акции								
Акции на затворени инвестициски фондови								
Вкупно акции од странски издавачи		0,00	0,00	0,00	91.052.247,47	0,00	0,000000	86,57%

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи						
Државни обврзници						
Обврзници на локална самоуправа						
Обврзници од трговски друштва						
Вкупно обврзници од странски издавачи						

Позиција	ИСИН	Номинална вредност	Набавна цена	Вредност на датумот на извештајот	Учество во сопственоста на издавачот (%)	Учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи						
Државни записи						
Благајнички записи						
Удели во отворени инвестициски фондови						
Други ненаведени хартии од вредност						
Вкупно останати ХВ од странски издавачи						

Позиција	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Стопанска банка Битола	8.000.000,00	8.003.857,54	7,61
Вкупно краткорочни депозити	8.000.000,00	8.003.857,54	7,61
Долгорочни депозити			
Вкупно долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити	8.000.000,00	8.003.857,54	7,61

Позиција	ИСИН	Набавна цена	Позитивна вредност на датумот на извештајот	Негативна вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ						
Вкупно деривативни инструменти						

Позиција	ИСИН	Колатерал ISIN	Номинална вредност	Вредност на датум на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)	Вредност на колатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)						
Вкупно деривативни инструменти						

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН НА
ПРЕСМЕТКА 17.05.2023
ГЕНЕРАЛИ БРИК Отворен инвестициски фонд – 9110000000062

Позиција	Вредност на датумот на извештајот	Учество во имотот на фондот (%)
Акции	91.052.247,48	86,44%
Обврзници	0,00	0,00%
Останати хартии од вредност	0,00	0,00%
Пласмани и депозити	8.003.857,54	7,60%
Останати средства	219.616,98	0,21%
Пари и парични еквиваленти	6.062.721,25	5,76%
Вкупно средства	105.338.443,25	100,00%
Дериватни инструменти	0,00	0,00%
Репо договори	0,00	0,00%

Ажурирани податоци за структурата на вложувањата на имотот на Фондот се објавуваат квартално на интернет страницата на Друштвото за управување, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

Поглавје 8

Целна група на инвеститори за кои е наменето вложувањето во овој отворен инвестициски фонд согласно нивните мотиви за вложување и инвестицискиот хоризонт, нивното познавање на пазарот на капитал, како и толеранцијата на ризикот од вложувањето во фондот

Со оглед на инвестициските цели и политика, Фондот првенствено е наменет за вложувачи со долгорочен вложувачки хоризонт и повисок степен на толеранција кон ризикот, кои се решени да вложуваат совесно, дисциплинирано и континуирано, со цел оплодување на вложените средства на долг рок. Мотив за вложување во Фондот е политиката на инвестирање на најголем дел од средствата на пазарите на капитал односно во хартии од вредност на издавачи од Кина (растечка економска велесила), Индија (огромен потенцијал на образована и квалификувана работна сила), Бразил (силна економија, богатство на природни ресурси) и Русија (едно од најголемите светски наоѓалишта на нафта и природен гас). Фондот е наменет и за вложувачи кои сакаат да постигнат специфични инвестициски цели или сакаат да го диверзифицираат своето портфолио, односно за вложувачи кои:

- Оптимистички гледаат на идниот развој, односно економски раст на пазарот на капитал во земјите БРИК, како и на развојот на глобалниот пазар на капитал;
- Сакаат да ги диверзифицираат слободните парични средства преку вложување во фондови (акции, обврзници и други финансиски инструменти) и се спремни да преземат определен ризик, со цел на долг рок да постигнат повисок принос во однос на конвенционалното штедење, на пр. банкарскиот депозит;
- Сакаат да го намалат пазарниот ризик од купување на акции (вложување на берза) во погрешно време;
- Сакаат слобода при дефинирањето на износот за вложување;
- Сакаат транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент;
- Се свесни за квалитетот во работењето и имаат доверба во инвестициската политика на Друштвото за управување.

Временски период кој е препорачлив за вложување во Фондот е најмалку пет години.

Износот кој е разумно да се вложи во Фондот првенствено зависи од личните цели и можности на секој инвеститор. Поради тоа, на потенцијалните инвеститори им се препорачува пред носењето на одлуката за вложување во Фондот да ја согледаат својата имотна состојба, тековните и идни потреби за парични средства, планираниот временски период на вложување, како и личниот однос кон преземениот ризик од вложувањето. Исто така, препорачливо е, средствата на инвеститорот наменети за вложување, да бидат правилно диверзифицирани, со што истиот би се заштитил од ризикот да биде изложен на само еден вид финансиски инструмент, односно инвестициски фонд.

Поглавје 9

Времетраење на фискална година

Фискалната година трае од 01 (први) јануари до 31 (триесет и први) декември.

Поглавје 10

Датум на издавање на проспект

Прспектот со измените и дополнувањата е донесен на ден 17.05.2023 година.

II ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ

- 1 Назив, седиште и матичен број на друштвото, датум на основање на друштвото, број и датум на одобрението за основање на друштвото издадено од Комисијата за хартии од вредност и на неговиот упис во Централен Регистар

Називот на Друштвото за управување гласи: Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје. Скратениот назив на фирмата гласи: Генерали Инвестментс АД Скопје. Во надворешниот промет Друштвото за управување ќе настапува под фирмата испишана на латинично писмо. Седиштето на Друштвото за управување е во Скопје, на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје- Центар. Матичен број на Друштвото за управување е 6364578. Друштвото е основано на ден 31.01.2008 година на неопределено време и работи согласно Решението за давање одобрение за основање, под број 07-726/15 од 19.05.2008 година, Решението за дополнување на предметот на работење со дејноста „управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио и инвестиционо советување“ под број УП1 08-130 од 18.12.2020 година, издадени од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија. На ден 02.06.2008 година е упишано во Централниот регистар на Република

Северна Македонија со деловоден број 30120080050590. Приоритетна дејност на Друштвото за управување согласно Националната класификација на дејноста е: 66.30 – Дејности на управување со фондови

2. Табела со сите податоци за фондовите за ден на пресметка 17.05.2023 година

Вид на И.Ф.	Назив на И.Ф.	Датум на започнување	Нето вредност на имотот	Број на инвеститори	Број на удели	Нето вредност на уделот
о.и.ф	Генерали Америка	28.10.2008	84.190.308,05	613	657.031,2903	128,1374
о.и.ф	Генерали БРИК	28.10.2008	105.176.880,26	1.066	741.281,9368	141,8851
о.и.ф	Генерали Топ Брендони	10.06.2014	669.094.941,88	865	4.503.081,1491	148,5860
о.и.ф	Генерали Кеш Депозит	15.09.2012	1.352.961.192,56	331	10.652.160,0042	127,0128

3. Членови на Одборот на директори на Друштвото за управување

Мандатот на членовите на Одборот на директори изнесува 6 години, со право на реизбор. Против ниту еден член на Одборот на директори нема изречено прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години, ниту пак бил член на Одбор на директори, односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Мелита Рајгел Озбек, Претседател и неизвршен член на одбор на директори

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана и го положила државниот правосуден испит. По завршувањето на стажирањето на Вишиот суд во Љубљана, една година работела во Министерството за финансии како советник. Кариерата ја продолжува во Групацијата КД, првично како адвокат, а потоа како раководител на правна служба и директор на Правниот сектор. Во 2018 година, се здобива со напреден сертификат ICA за деловна усогласеност. Од 2021 година, таа беше директор на правниот сектор и усогласеност, како и регионален раководител на I&AM за усогласеност на Generali CEE. Во јануари 2023 година, започна нејзиниот четиригодишен мандат како претседател на Управниот одбор на Generali Investments d.o.o. Ljubljana.

Лазе Камчев, Главен извршен директор

Роден е на 16.10.1978 година. Дипломирал на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје каде ги завршува и последипломските студии од областа менаџмент на бизнис администрација (MBA), декември 2017 година ги завршува докторските студии на Економскиот институт во Скопје. Поседува уверение за работа со хартии од вредност и дозвола за работење на инвестиционен советник, двете издадени од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Од 2001 година работел како специјалист за документарно работење во платен промет со странство во Секторот за девизно работење на НЛБ Банка АД Скопје. Од 01.06.2008 година непрекинато ја извршува функцијата Главен извршен директор на Друштвото за управување. За извршен член на Одборот на директори е избран со Одлуката на Собранието на акционери на Генерали Инвестментс АД Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори, донесена на ден 28.04.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на Генерали Инвестментс АД Скопје за избор на извршни членови на Одборот на директори, донесена на 04.05.2017 година. Согласно за именување за извршен член на Одборот на директори, односно Извршен директор на Друштвото за управување за период од 6 (шест) години е издадена со Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 10-19 од 20.03.2023 година. Камчев не бил член на Одбор на директори, односно управен и надзорен одбор, односно содружник или акционер во друго трговско друштво во било кое време во последните пет години. Поседува сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување во износ од 7.500,00 евра односно 750 обични акции со право на глас кои претставуваат околу 0,8 % од вкупниот сопственички капитал. Не извршува други активности значајни за Друштвото за управување, надвор од работењето на Друштвото за управување.

Весна Каркинска, Извршен директор

Родена е на 23.08.1979 година. Дипломирала на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на секторот финансиски менаџмент, а последипломски студии завршува на Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion (IFAG) во Софија. Поседува дозвола за работење на инвестиционен советник, издадена од Комисија за хартии од вредност на Република

Северна Македонија. Работела во Силмак во делот сметководство, увоз и извоз, во консултантската фирма ААГ (Analysis and Advisory group) како советник, во НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје на делот финансии и контрола. Од 06.2008 година е вработена во Генерали Инвестментс АД Скопје на позиција Портфолио менаџер. Од 11.2018 година непрекинато ја извршува функцијата Извршен директор на Друштвото за управување. За извршен член на Одборот на директори е избрана со Одлуката на Собранието на акционери на Генерали Инвестментс АД Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори, донесена на ден 25.09.2018 година и Одлуката на Одборот на директори на Генерали Инвестментс АД Скопје за избор на извршни членови на Одборот на директори, донесена на 28.09.2018 година. Согласно за именување за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на Друштвото за управување за период од 6 (шест) години е издадена со Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 10-18 од 20.03.2023 година. Каркинска не била член на Одбор на директори, односно управен и надзорен одбор, а поседува акции во компаниите Алкалоид АД Скопје и ВВ Тиквеш. Поседува сопствено учество во основната главнина на Друштвото за управување во износ од 5.000,00 евра односно 500 обични акции со право на глас кои претставуваат околу 0,53 % од вкупниот сопственички капитал. Не извршува други активности значајни за Друштвото за управување, надвор од работењето на Друштвото за управување.

Марек Бечичка, Неизвршен и независен член на Одбор на директори

Има повеќе од 21 година искуство во финансискиот сектор (16 години раководна позиција). Дипломирал на Економскиот факултет при Техничкиот универзитет во Либерец, Чешка каде што ги завршува и постдипломските студии од областа на осигурување и економија. Кариерата во Generali Česká pojišťovna ја започнува како аналитичар на неживотно осигурување. Со текот на годините се стекнал со неколку раководни позиции (директор за контрола и анализа на деловниот ризик, главен директор на централна контрола, главен финансиски директор, главен директор за осигурување, директор за недвижности). Од јуни 2021 година континуирано ја извршува функцијата Раководител на производи и средства во Generali Investments CEE.

Сашо Шмигиќ, Неизвршен член на Одборот на директори

Сашо Шмигиќ дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Работното искуство го започнува како бизнис аналитичар во A.T.Kearney GmbH. Својата кариера ја продолжува како финансиски аналитичар во Групацијата КД, се до март 2008 година, кога започнува нова позиција – портфолио менаџер во КД Фондови. Во 2010 година се здобива со титулата овластен финансиски аналитичар (CFA). Од 2010 година ја извршуваше функцијата неизвршен директор во KD Investments ROMANIA. Во февруари 2013 година станува Раководител на секторот за истражување во KD Funds (Generali Investments LLC). Од август 2021 година континуирано ја извршува функцијата Раководител на управување со средства.

4. Почетен капитал и акционери кои имаат квалификувано учество во Друштвото за управување

Висината на почетниот капитал на Друштвото за управување изнесува 935.740,00 евра односно 57.730.105 денари во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ објавена денот пред усвојување на Статутот на Друштвото за управување, односно на денот пред усвојување на одлуките за зголемување на почетниот капитал, а се состои од парични влогови.

Фирма и седиште на акционери	Број на акции	Учество во вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото (%)
Генерали Инвестментс д.о.о. Љубљана Дунајска улица 63, Љубљана Словенија	92.024 обични акции	98,34%
Вкупно:	92.024 обични акции	98,34%

5. Назив, седиште и матичен број, датум на основање и негов упис во Централен Регистар за секое друштво кое делува како советник на ОИФ-от, како и името на претседателот на органот на управување или другите одговорни лица во тие друштва

Друштвото за управување нема друштво кое делува како советник во Фондот.

6. Значајни одредби од договорот со депозитарната банка

Банката, покрај чувањето на имотот на Фондот, ги врши и следниве работи утврдени со ЗИФ:

- Проверка дали издавањето и откупот на удели за сметка на Фондот се врши согласно со ЗИФ и правилата на Фондот;

- Проверка дали пресметката на нето вредноста на уделите во Фондот е во согласност со законската регулатива и важечките прописи, како и Статутот и Проспектот на Фондот;
- Ги извршува налозите од Друштвото за управување во врска со трансакциите со хартиите од вредност и друг имот кој го сочинува портфолиото на Фондот, под услов да не се во спротивност со ЗИФ, прописите донесени од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со Проспектот и/или Статутот;
- Осигурува дека трансакциите со хартиите од вредност ќе бидат намирени, односно достасаните парични побарувања ќе бидат наплатени во законските или договорените рокови;
- Го известува Друштвото за активностите кои се однесуваат на имотот на Фондот и ги извршува неговите налози;
- Ги наплатува сите приходи и други права кои достасуваат во корист на Фондот, а кои произлегуваат од неговиот имот;
- Осигурува приходите на Фондот да се користат во согласност со ЗИФ, Статутот и Проспектот на Фондот, а трошоците кои ги плаќа Фондот да се во согласност со одредбите од ЗИФ и условите од Статутот и Проспектот на Фондот;
- Извршува други работи кои се предвидени со депозитарниот договор меѓу Друштвото за управување и Депозитарната банка;
- Води евиденција на работењето кое го врши како Депозитарна банка, за секој фонд поединечно и редовно ја усогласува со евиденцијата на Друштвото за управување;
- Го пријавува до Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија секое кршење на одредбите од ЗИФ;
- На ревизорите и на другите лица овластени да вршат увид, вклучувајќи ја и Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, им овозможува пристап до податоците и до сметките поврзани со инвестициските фондови и нивниот имот;
- Отвара сметки за потребите на Фондот во Банката и во Централниот депозитар за хартии од вредност;
- Уплатува на посебна сметка парични средства од продажбата и откупот на удели во Фондот;
- Отвара посебни сметки за парични средства кај банки и сметки за хартии од вредност кај депозитари за хартии од вредност во земјата и во странство и/или суб-депозитарна банка во странство;
- Ги чува документите за порамнување во врска со уплатите и исплатите на/од сметките за парични средства и сметките за хартии од вредност на Фондот;
- Прави пресметки и поднесува барања за намалување, ослободување, поврат и плаќање на данок;
- Врши корпоративни активности за Друштвото за управување (известување за акционерски собранија и други ценовно чувствителни информации, како и права поврзани со акциите и другите хартии од вредност кои се чуваат);
- Во случај да не може да се спроведе ликвидација на Фондот од страна на Друштвото за управување поради причини наведени во ЗИФ, Банката спроведува ликвидација на Фондот согласно ЗИФ.

7. Важни активности на Друштвото за управување

Друштвото за управување освен дозволата за управување со отворени и затворени инвестициски фондови, има дозвола и за вршење работи на управување со средства на сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио сметка и инвестициско советување.

8. Листа на лица со кои друштвото за управување има склучено договор за пренесување на активностите

На основа на член 8 став 2 од ЗИФ и Правилникот за начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица, а по претходно добиена согласност од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото за управување има пренесено извршување на активности на:

- Друштво за сметководствени услуги, консалтинг и трговија УНИЈА СМАРТ АКАУНТИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. 8ма Ударна Бригада бр.39, Скопје-Центар, со ЕДБ 4032015529818 и ЕМБС 7075456, претставувано од управителот Мирослав Пиковник. Наведеното правно лице е овластено да извршува административни работи кои се однесуваат на водењето на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи за сметка на Друштвото за управување.

- НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на ул. Мајка Тереза бр. 1, Скопје, со ЕДБ 4030993191133 и ЕМБС 4664531, застапувана од Претседател на Управен одбор Бранко Грегановиќ. Наведеното правно лице е овластено да врши посредување при продажба и/или откуп на уделите во инвестициските фондови со кои управува Друштвото за управување и рекламирање на инвестициските фондови.
- Друштво за консултантски услуги БИГУ Академија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје, со ЕДБ 4080019582696 и ЕМБС 7358164, застапувано од управител Хелена Кодрич Мори. Наведеното правно лице е овластено да врши административни работи кои се однесуваат на воспоставување и одржување на односи со вложувачите предвидени со ЗИФ.

9. Место за можен увид во општите акти на Друштвото за управување

Сите заинтересирани страни може да имаат увид во сите општи акти на Друштвото за управување во деловните простории на Друштвото за управување, на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје-Центар, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот. Исто така, овие документи можат да бидат преземени од официјалната интернет страница.

III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје, со седиште во Скопје, на адреса: ул. Мајка Тереза бр.1, (во натамошниот текст: Банката). Финансиските активности кои ги врши Банката, во Националната класификација на дејности се означени под шифрата „64.19 - Монетарно посредување. Банката има добиено претходна согласност од НБРСМ за вршење на финансиската активност „давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски фондови“, со решение бр. 15814 од 30.04.2013 година. За изборот на Банката за депозитарна банка на Фондот е добиено одобрение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со решение број УП1 08-62 од 22.06.2021 година; Друштвото за управување и Банката при извршувањето на своите обврски мораат да дејствуваат независно и исклучиво во интерес на сопствениците на удели. Во случај кога Фондот има средства надвор од територијата на Република Северна Македонија, Банката избира и суб-депозитарна банка за чување на тие средства, која е банка или специјализирана депозитарна институција со дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде ќе се врши чување на средствата на Фондот. За извршување на услугата депозитарна банка на имотот на инвестициските фондови, Банката има склучено Договор за субдепозитарни услуги со следната банка:

Назив и седиште на субдепозитарната банка:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Trg republike 2

1520 Ljubljana

Slovenia

Банката за порамнување на трансакциите и чување на средствата на имотот на инвестициските фондови избира субдепозитарна банка која има дозвола за работа издадена од соодветен надлежен орган во земјата надвор од територијата на Р.С.Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите во матичната држава. При склучување на договор задолжително се предвидени одредби за заштита на средствата и приходите на инвестициските фондови и степенот на одговорност на субдепозитарната банка. Дополнително, договорот кој е склучен содржи одредби во кои јасно се предвидени дека средствата на инвестициските фондови нема да бидат предмет на извршување на било какво право на трето лице, нема да бидат предмет на залог или побарување од било каков тип на субдепозитарната банка или на неговите кредитори, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување. Дополнително, се предвидуваат одредби од кои јасно ќе се предвиди дека субдепозитарната банка во својата евиденција ќе ги прикажува средствата на инвестициските фондови на име на Банката, а за сметка на фондовите. Со тоа договорните страни ќе настојуваат да спречат конфликт на интерес и ќе дејствуваат исклучиво во полза на сопствениците на удели во фондовите, а секој потенцијален судир на интерес ќе се превенира согласно интерните политики на Банката. Банката во свое име, а за сметка на сопствениците на удели, ги остварува нивните побарувања спрема Друштвото за управување. Тоа не го исклучува правото на сопствениците на удели сами да ги остваруваат своите побарувања Банката одговара пред Друштвото за управување и пред сопствениците на удели за настаната штета од неизвршување или неправилно вршење на работите, предвидени во депозитарниот договор или со ЗИФ.

Изјава на Депозитарната банка

III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на ул.Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје. Изборот на НЛБ Банка АД Скопје за депозитарна банка на Фондот е одобрен со решение од Комисијата за хартии од вредност број УП1 08-62 од 22.06.2021 година.

Депозитарната банка е регистрирана во централниот регистар на РСМ, даночен број 4030993191133, ЕМБС 4664531 со седиште на територијата на РСМ и има добиено согласност од Народната банка на РСМ за вршење на активност чувар на имот, Решение бр. 1849 од 11.03.2008 година издадено од НБРМ – Претходна согласност за вршење на финансиската активност "давање услуги на банка-чувар на имот".

Предмет на работење на Депозитарната банка:


- Чување на имотот на Фондот;
- Проверка дали издавањето и откупот на удели за сметка на Фондот се врши во согласност со Законот и правилата на Фондот;
- Проверка дали пресметката на нето вредноста на уделите во Фондот, е во согласност со Законот, подзаконските прописи и во согласност со Проспектите и Статутот на Фондот;
- Наплата на сите приходи и други права кои достасуваат во корист на Фондот, а кои произлегуваат од неговиот имот;
- Осигурува дека трансакциите со хартиите од вредност ќе бидат намирени, односно достасаните парични побарувања ќе бидат наплатени во законските или договорените рокови;
- Известување на Друштвото за активностите кои се однесуваат на имотот на Фондот и извршување на неговите налози;
- Извршување на налозите од Друштвото во врска со трансакциите со хартиите од вредност и другиот имот кој го сочинуваат портфолијата на отворениот инвестициски фонд, под услов да не е во спротивност со Законот, со прописите донесени од Комисијата за хартии од вредност, со Проспектите и Статутот на Фондот;
- Осигурува дека приходите на Фондот се користат во согласност со Законот, Проспектите и Статутот на Фондот и трошоците кои ги плаќа Фондот се во согласност со одредбите од Законот и со условите од Проспектите и Статутот на Фондот;
- Води евиденција на работењето што го врши како Депозитарна банка и редовно ја усогласува со евиденцијата на Друштвото;
- Пријавување на секое кршење на одредбите од Законот кај Комисијата за хартии од вредност;
- Овозможување на пристап до податоците и сметките поврзани со Фондот и неговиот имот, на ревизорите и на другите лица (вклучително и Комисијата за хартии од вредност) овластени да вршат увид и

НЛБ Банка АД Скопје дејноста на депозитарна банка ја извршува самостојно во рамките на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства и нема склучено договор за пренесување на активностите на трето лице.

Изјава: Сите ажурирани податоци од оваа глава ќе им бидат дадени на увид од страна на Банката на барање на сите инвеститори во удели во Фондот.

Љубица Јанчевска Димитровска
Директор на Сектор

Кристијан Павловски
Помошник Директор на Сектор


НЛБ Банка АД Скопје
ОБ 3029




IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

1. Изјава на лицата одговорни за издавањето на Проспектот

„Изјавуваме дека, според нашите уверувања и во согласност со нашите сознанија и податоците со кои располагаме, податоците наведени во Проспектот се веродостојни, потполни и точни и дека во Проспектот се наведени сите потребни информации врз основа на кои вложувачите можат да добијат правилна претстава за отворениот фонд и врз основа на кои можат да донесат правилна одлука за вложување или не во удела на отворениот инвестициски фонд, а особено да добијат претстава за ризиците кои се поврзани со инвестицискиот фонд и неговото портфолио.“

Лазе Камчев - Извршен член на Одбор на директори _____

Весна Каркинска - Извршен член на Одбор на директори _____

Мелита Рајгељ Озебек - Претседател и неизвршен член на Одбор на директори _____

Сашо Шмигиќ - Неизвршен член на Одбор на директори _____

Марек Бечичка - Неизвршен и независен член на Одбор на директори _____

2. Лица за контакт во Друштвото за управување

Име и презиме	Функција	Телефонски број
Лазе Камчев	Главен извршен директор	+389 2 60 90 303
Весна Каркинска	Извршен директор	+389 2 60 90 304
Марија Лозевска	Финансиски советник	+389 2 60 90 300
Наде Ангеловска	Финансиски советник	+389 2 60 90 300